

ТАРИФА за кредит на финансиско друштво ФИНМАК ДОО Скопје Tigo.mk	
Расположлив износ	од 2 000 МКД до 200 000 денари
Рок на кредит	30 дена
Договорна каматна стапка (се пресметува од износот на главницата) ¹	12% фиксна годишна каматна стапка (1% месечна)
Провизија за администрирање	3,40% од износот на главницата * доколку корисникот побара трансформација на начинот на отплата на кредитот провизијата за администрирање се пресметува месечно од остатокот од главницата, и тоа за:
	трансформација на начинот на отплата во еднакви месечни анuitети
	3 месеци - 3,30% 6 месеци - 3,30% 12 месеци - 3,40% 18 месеци - 3,40% 24 месеци - 3,40 %
Провизија за неисполнување на договорните обврски (во зависност од периодот кога е издаден кредитот) ²	3 дена грејс период / од 2% до 3% дневно од неплатена доспеана главница * доколку корисникот побарал трансформација на начинот на отплата на кредитот и провизијата за неисполнување на договорните обврски се пресметува на следниот начин, и тоа: 0,45% дневно од неплатен остаток од главница
Провизија за раскинување на договорот	500 денари * доколку корисникот пред раскинувањето побарал трансформација на начинот на отплата на кредитот провизијата изнесува 5% од неплатената главница
Провизија за приоритетен трансфер на пари на трансакциска сметка	100 денари
Провизија за предредена отплата (се пресметува доколку корисникот побарал трансформација на начинот на отплата)	0,5% од износот на главницата
Провизија за писмена опомена	450 денари за секоја писмена опомена за договор за кредит склучен заклучно со ден 14.11.2022 г.
Провизија за потврда за состојба на кредит (која не претставува Амортизационен план)	500 денари
Провизија за потврда за отплата	300 МКД
¹ Со оваа тарифа Кредиторот ги утврдува провизиите и трошоците за кредитот во моментот на одобрување на кредитот. Корисник на кој за прв пат му е одобрено користење на кредит со рок на отплата 30 дена кај Кредиторот, му е овозможено да не ја плати Провизија за администрирање на кредитот на начин утврден во оваа Тарифа, доколку кредитот го отплати навремено и доколку не побара трансформација на начинот на отплата на кредитот. ² Провизијата (%) за неисполнување на договорни обврски е одредена врз основа на тоа кога корисникот го склучил Прилогот/Анексот, дали заклучно со 31.03.2020 година или по 23.09.2020 година или пак во периодот од 01.04. до 23.09.2020 година (вклучително и овој датум). Доколку Прилогот/Анексот за кредит е склучен до 31.03.2020 година или по 23.09.2020 година, провизијата е 3% дневно од неплатена доспеана главница. Доколку Прилогот/Анексот за кредит е склучен во период од 01.04. до 23.09.2020 година, тогаш провизијата е 2% дневно пресметано од неплатена доспеана главница. Доколку корисникот побарал трансформација на начинот на отплата на Прилогот/Анексот за кредит склучен во период до 31.03.2020 година или во периодот од 23.09.2020 заклучно со ден 02.11.2022 година, провизијата е 5% дневно од неплатена доспеана главница од месечната отплата. Доколку Прилогот/Анексот за кредит е склучен во период од 01.04. до 23.09.2020 година, тогаш провизијата е 2% дневно пресметано од доспеана главница од месечната отплата.	
ТАРИФА за дополнителни услуги на Финансиско друштво ФИНМАК ДОО Скопје	
Провизија за итно процесирање (апликацијата се процесира веднаш наместо стандардниот рок за процесирање од 14 дена)	10% од износот на главницата
Провизија за исплата во готово во филијала	5% од износот на главницата
Провизија за продолжување на рокот за отплата на кредитот (% од износот на главницата во моментот на продолжувањето)	7 дена - 8 % 14 дена - 12 % 30 дена - 18% ² * по трансформација на начинот на отплата на кредитот, корисникот може да го одложи рокот на отплата единствено за 30 дена, и тоа: 30 дена - 35% од износот на месечната отплата која се продолжува ³
Провизија за трансформација на начинот на отплата во еднакви месечни анuitети TigoMULTI (се пресметува од износот на главницата)	3 месеци - 10% 6 месеци - 17% 12 месеци - 25% 18 месеци - 35% 24 месеци - 45%
Провизија за трансформација на последна отплата при Тиго Прениум (се пресметува од износот на главницата)	3 месеци - 20 % 6 месеци - 25 % 9 месеци - 30 % 12 месеци - 35 %
¹ Со оваа тарифа Кредиторот ги утврдува провизиите и трошоците за користење на незадолжителни дополнителни услуги по барање на Корисникот. Корисник на кој за прв пат му се одобрува користење на Кредит со рок на отплата 30 дена кај Кредиторот, му е овозможено да не ја плати Провизија за итно процесирање на кредитот и Провизијата за исплата во готово во подружница на начин утврден во оваа Тарифа, доколку Корисникот одбрал користење на таква дополнителна услуга и доколку кредитот го отплати навремено и не побара трансформација на начинот на отплата на кредитот. ² Доколку Прилогот/Анексот е склучен во период од 01.04. до 23.09.2020 година (вклучително и овој датум), тогаш провизијата изнесува 5% од износот на главницата во моментот на продолжување. ³ За кредит со избрана мулти опција, доколку Прилогот/Анексот е склучен во период од 01.04. до 23.09.2020 година (вклучително и овој датум), тогаш провизијата (%) за одложување на рокот на отплата на Прилогот/Анексот за кредит изнесува од 5%-14.8% од преостанатата главница, во зависност од преостанатиот период за отплата на кредитот.	

* За дополнително исплатен износ на кредит во рамките на веќе одобрен и склучен договор за потрошувачки кредит, односно прилог кон договорот за кредитен лимит, Кредиторот ги пресметува и има право да ги наплати истите трошоци и провизии како и за првично исплатениот износ за кредит, во согласност со тарифата која била на сила на денот на склучување на договорот за потрошувачки кредит, односно прилог кон договорот за кредитен лимит.

Хронолошки приказ на Тарифите на Кредиторот е достапен на веб-страната на Кредиторот.

** Надоместоци кои ги пресметува Кредиторот и влегуваат во стапката на вкупни трошоци (CBT) се: (1) договорната камата и (2) провизијата за администрирање. Провизиите за дополнителни услуги предвидени во оваа Тарифа не влегуваат во стапката на вкупни трошоци и самостојно или во комбинација со било кој надоместок кој не влегуваат во пресметката на годишната стапка на вкупни трошоци, не може да надминат 60% од износот на одобриениот кредит.